

Осигурување на станови и ствари на домаќинство

Документ со информации за производот за осигурување

Компанија: ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

Производ: ЕВРОДОМ

Во овој документ се сумирани клучните информации поврзани со производот за осигурување. Целосните преддоговорни и договорни информации за производот се составен дел од општите и посебните услови за осигурување.

Вид на осигурување

Предмет на осигурување се станбени објекти од масивна градба и ствари на домаќинство кои се наоѓаат во осигурениот станбен објект и му служат за користење на осигуреникот или членовите на неговото семејно домаќинство.



Осигурително покритие

Основни опасности:

- ✓ Пожар;
- ✓ Удар од гром;
- ✓ Луња;
- ✓ Град;
- ✓ Провална кражба и разбојништво;
- ✓ Одговорност за штети причинети на трети лица;
- ✓ Кршење на прозорски стакла од атмосферски непогоди и од злонамерни дејствија на трети лица;
- ✓ Злонамерни дејствија на трети лица при вршење на провална кражба и разбојништво;
- ✓ Трошоци за правна постапка против осигуреникот за причинети штети на трети лица при користење на осигурениот стан;
- ✓ Провална кражба и разбојништво на готови пари и накит;
- ✓ Трошоци за нови документи украдени или уништени при провална кражба.



Територијална важност на осигурувањето

Република Северна Македонија.



Обврски на осигуреникот

- ✓ Да ги преземе сите мерки потребни да се спречи настанувањето на осигурениот случај.
- ✓ Во случај на настанување на некој од осигурените ризици да преземе мерки во негова моќ, за намалување и евентуално спречување на штетните последици.



Премија за осигурување

Еднократно, однапред.



Почеток и престанок на покритието

Осигурувањето започнува да трае во 24:00 часот во оној ден што е означен како почеток на осигурувањето, ако до тој ден е платена премија и ако поинаку не е договорено и престанува во 24:00 часот во оној ден што во полисата е договорен како ден на престанување на осигурувањето.



Прекин на договорот

Осигурувањето престанува за секој поделен осигуреник во 24:00 часот, без оглед дали е и колку договореното траење, оној ден кога:

- ✓ Предметот на осигурување биде уништен пред почетокот на обврската на осигурувачот;
- ✓ Ако предметот на осигурување биде уништен по отпочнување на обврската на осигурувачот, од ризици кои не се опфатени со осигурувањето;
- ✓ Други случаи предвидени согласно ЗОО.



Ограничувања на осигурувањето

- ! За ненаселени станови не е вклучен ризикот провална кражба и разбојништво;
- ! Со осигурената опасност одговорност за штети причинети од трети лица не е вклучен ризикот изливање на вода од водоводна, канализациона и топловодна инсталација.



Исклучени ризици

- ✗ Индивидуални семејни куќи;
- ✗ Станови во индивидуални станбени згради;
- ✗ Објекти од мешовита и слаба градба;
- ✗ Викенд куќи;
- ✗ Составни уреди во зграда;
- ✗ Моторни возила;
- ✗ Велосипеди со помошен мотор;
- ✗ Ствари во ненаселени објекти;
- ✗ Останати исклучувања согласно условите.